

SONY®

4-418-507-11(2) (MK)

Blu-ray Disc™ / DVD плеер

Упатство за работа

Врзувања и поставки

Репродукција

Интернет

Поставки и прилагодувања

Дополнителни информации



BDP-S790

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од пожар или електричен шок, не изложувајте го апаратот на дожд или на влага.

За да избегнете електричен шок, не отворајте ја кутијата. За поправка обратете се само до квалификуван персонал.

Главниот довод мора да се замени исклучиво кај квалификуван сервис.

Батериите или апаратите со инсталирани батерии не треба да се изложуваат на прекумерна топлина како што се сонцето, огнот или слично.

ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста за повреда на очите. Бидејќи ласерскиот зрак што се користи во овој Blu-ray Disc/DVD плеер е штетен за очите, не обидувајте се да ја расклопите кутијата.

За поправка обратете се само до квалификуван персонал.



Оваа ознака е лоцирана на кукиштето коешто го заштитува ласерот во заградениот простор.

За потрошувачите во европските земји



Оваа направа е класификувана како производ CLASS 1 LASER. Ознаката CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING е лоцирана на надворешна страна одзад.



Фрлање на стара електрична и електронска опрема (применливо во Европската унија и во други европски земји со посебни собирни системи)

Овој симбол на производот или на неговата амбалажа покажува дека со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Наместо тоа треба биде предаден на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на производот ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства. За подетални информации за рециклирањето на овој производ, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.



Отстранување на потрошени батерии (применливо во Европската унија и во други европски земји со посебни системи на собирање)

Овој симбол на батеријата или на амбалажата покажува дека со батеријата којашто е дадена со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад.

Кај определени батерии овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе од 0.0005% жива или 0.004% олово. Со правилно отстранување на овие батерии ќе помогнете да се спречат потенцијално негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства.

Во случај на производи кои од безбедносни причини, поради изведба или интегритет на податоци имаат потреба од трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификуван персонал. За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се постапи соодветно, предадете го потрошениот производ на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема.

За сите други батерии, погледнете го делот за тоа како безбедно да се отстрани батеријата од производот. Батеријата предадете ја на применливото збирно место за рециклирање на отпадни батерии.

За подетални информации за рециклирањето на овој производ или батеријата, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.

Производителот на овој производ е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Овластениот претставник за EMC и безбедност на производот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Повикајте се на адресите дадени во засебните документи за услуга или гаранција за какви било проблеми со услугата или со гаранцијата.

Мерки за претпазливост

- Оваа единица работи на 220–240V AC, 50/60 Hz. Проверете дали работниот напон на единицата е ист како и вашето локално снабдување.
- За да ја намалите опасноста од пожар или електричен удар, врз апаратот не поставувајте предмети полни со течности, како што се вазните.
- Монтирајте ја единицата така што главниот вод може да се исклучи од ѕидниот штекер веднаш штом ќе се појави проблем.

Мерки за претпазливост

Оваа опрема е тестирана со кабел за поврзување пократок од 3 метри при што е утврдено дека е усогласена со ограничувањата поставени во Директивата EMC.

За поставувањето

- Поставете го плеерот на локација со соодветна вентилација за да спречите зголемување на топлина во плеерот.
- Не поставувајте го плеерот на мека површина како тепих што може да ги блокира отворите за вентилација.
- Не монтирајте го плеерот во ограничен простор како што е полица за книги или слично.
- Не поставувајте го плеерот во близина на топлотни извори или на место кое е на директна сончева светлина, има прекумерна прашина или механички шок.
- Не поставувајте го плеерот надвор, во возила, на бродови или во други пловни објекти.
- Ако плеерот се внесува директно од ладна во топла локација или се поставува во многу влажна просторија, влагата може да се кондензира на леќите во плеерот. Ако се случи ова, плеерот нема да работи правилно. Во тој случај, отстранете го дискот и оставете го плеерот вклучен околу половина час сè додека влагата не испари.
- Не монтирајте го плеерот во навалена позиција. Тој е дизајниран за да работи само во хоризонтална положба.
- Не поставувајте метални објекти пред предниот панел. Тоа може да го ограничи приемот на радиобранови.
- Не поставувајте го плеерот на места каде што се користи медицинска опрема. Може да предизвика дефект на медицинските инструменти.
- Ако користите пејсмејкер или друг медицински уред, консултирајте се со вашиот лекар или производителот на медицинскиот уред пред да ја користите безжичната функција LAN.

- Овој плеер треба да се монтира и да работи на растојание од најмалку 20 cm или повеќе помеѓу плеерот и телото на лицето (не вклучувајќи ги екстремитетите: дланките, зглобовите и стапалата).
- Не поставувајте тешки и нестабилни објекти врз плеерот.
- Освен дисковите во носачот на диск, не поставувајте никакви други објекти. На тој начин можете да предизвикате штета на плеерот или објектот.
- Кога го поместувате плеерот, извадете го дискот. Ако не го извадите, дискот може да се оштети.
- Исклучете ги кабелот за напојување со наизменична струја (главен довод) и сите други кабли од плеерот кога го пренесувате плеерот.

За изворите за напојување со ел. енергија

- Плеерот не е исклучен од изворот со наизменична струја (главен вод) сè додека е поврзан во сидниот штекер, дури и ако самиот плеер е исклучен.
- Исклучете го плеерот од сидниот штекер ако не планирате подолго време да го користите истиот. Фатете го самиот приклучок, никогаш не влечете го кабелот за да го исклучите кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод).
- Набљудувајте ги следниве точки за да спречите оштетување на кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод). Не користете го кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) ако е оштетен, затоа што тоа може да предизвика електричен шок или пожар.
 - Не прикleshтувајте го кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) помеѓу плеерот и сид, полица итн.
 - Не ставајте ништо тешко врз кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) и не влечете го истиот.

За прилагодување на јачината на звукот

Не зголемувајте ја јачината на звукот додека слушате делови со многу мал капацитет или без аудио сигнали. Ако го направите тоа, можете да ги оштетите ушите и звучниците кога ќе се пушти дел со максимално ниво.

За чистење

Исчистете ги кутијата, панелот и контролите со мека крпа. Не користете каков било вид абразивно перниче, прашок за чистење или растворувач како што е алкохолот или бензинот.

За дисковите за чистење, чистачите на дискови/леќи

Не користете дискови за чистење или чистачи за дискови/леќи (вклучувајќи влажни видови или спреј). Тие може да предизвикаат дефект на уредот.


За заменување на делови

Во случај овој плеер да се поправа, поправените делови може да се собираат за повторна употреба или за рециклирање.

За поврзувањето на приклучокот за HDMI OUT

Набљудувајте го следното затоа што неправилното ракување може да ги оштети приклучокот за HDMI OUT и конекторот.

- Внимателно порамнете го приклучокот за HDMI OUT на задната страна на плеерот со приклучокот/конекторот за HDMI со проверка на нивните облици. Осигурете се дека конекторот не е заврген надолу и не е накривен.



- Кога ќе го местите плеерот, осигурете се дека сте го исклучиле кабелот за HDMI.



- Држете го приклучокот за HDMI исправено кога го поврзувате или исклучувате кабелот за HDMI. Не искривувајте го и не ставајте го насила конекторот за HDMI во приклучокот за HDMI OUT.

За гледање 3D видео слики

Некои луѓе може да искушат неудобност (како што е напрегање на очите, замор или лошење) додека гледаат 3D видео слики. Sony препорачува сите гледачи да прават редовни паузи додека гледаат 3D видео слики. Должината и фреквенцијата на потребните паузи ќе варираат од едно лице до друго. Мора да одлучите што најмногу ви одговара. Ако искусите каква било неудобност, треба да престанете да гледате 3D видео слики сè додека неудобноста не заврши. Ако сметате дека е потребно, консултирајте се со лекар. Исто така, треба да го прегледате (i) прирачникот со упатства и/или пораката за претпазливост за секој друг уред што се користи со овој производ или содржината на Blu-ray дискот што е репродуцирана со овој производ и (ii) нашата интернет-страница* за најновите информации. Видот на малите деца (особено оние на возраст под шест години) сè уште се развива. Консултирајте се со вашиот лекар (како што е педијатар или очен лекар) пред да дозволите малите деца да гледаат 3D видео слики. Возрасните треба да ги надгледуваат децата за да обезбедат дека тие ги следат препораките дадени погоре.

* <http://www.sony-europe.com/myproduct/>

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внимание: Овој плеер може бесконечно да задржи видео слика на пауза или слика на екранот на вашиот телевизор. Ако видео сликата на пауза или сликата на екранот ја оставите прикажана на вашиот ТВ подолг период на време ризикувате трајно оштетување на телевизискиот екран. Телевизорите со панел со плазма екран и проектните телевизии се подложни на ова.

Ако имате какви било прашања или проблеми во врска со вашиот плеер, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

Заштита од копирање

Имајте ги во предвид напредните системи за заштита на содржината што се користат за дискови Blu-ray™ и медиуми за DVD. Овие системи, наречени AACС (Advanced Access Content System - Напреден систем за пристап до содржини) и CSS (Content Scramble System - Систем за кодирање содржина), може да содржат ограничувања за репродукцијата, аналогниот излез и други слични одлики. Работата на овој производ и поставените ограничувања може да варираат во зависност од датумот на купување, бидејќи управниот одбор на AACС може да ги прифати или смени своите правила за ограничување по времето на купување.

Известување за Cinavia

Овој производ користи технологија на Cinavia за да се ограничи употребата на неовластени копии на комерцијални филмови и видеа, како и на нивните музички нумери. Ќе се прикаже порака, а репродукцијата или копирањето ќе се прекинат кога ќе се открие забранета употреба на неовластена копија.

Повеќе информации за технологијата на Cinavia има кај Информативниот центар за потрошувачи на Cinavia на <http://www.cinavia.com>. Испратете дописна картичка со својата поштенска адреса за да побарате дополнителни информации за Cinavia по пошта на следната адреса: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Авторски права и заштитени знаци

- „AVCHD“ и логото на „AVCHD 3D/Progressive“ се заштитени знаци на Panasonic Corporation и на Sony Corporation.
- Java е заштитен знак на Oracle и/или на неговите партнери.
- „XMB“ и „xross media bar“ се заштитени знаци на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.
- Овој производ вклучува технологија на меѓуврска за мултимедиуми со висока дефиниција (HDMI™). HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на HDMI Licensing LLC во Соединетите Американски Држави и во други земји.
- Логоата „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“, „Super Audio CD“ и „CD“ се заштитени знаци.
- „BD-LIVE“, логото на „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“ се заштитни знаци на асоцијацијата Blu-ray Disc.
- „Blu-ray 3D“ и логото „Blu-ray 3D“ се заштитени знаци на асоцијацијата Blu-ray Disc.
- „x.v.Colour“ и логото на „x.v.Colour“ се заштитени знаци на Sony Corporation.
- „BRAVIA“ е заштитен знак на Sony Corporation.
- „PhotoTV HD“ и логото на „PhotoTV HD“ се заштитени знаци на Sony Corporation.
- Технологијата за аудио кодирање MPEG Layer-3 и патентите со дозвола од Fraunhofer IIS и Thomson.

- Овој производ вклучува сопствена технологија според лиценцата на Verance Corporation што е заштитена со патент 7,369,677 во САД и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот и е заштитена со авторско право и деловна тајна за одредени аспекти на таквата технологија. Cinavia е заштитен знак на Verance Corporation. Авторски права 2004-2010 Verance Corporation. Сите права ги задржува Verance. Повратното инженерство или расклопувањето се забранети.
- Windows Media е или регистриран трговски заштитен знак или заштитен знак на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји. Овој производ содржи технологија којашто е предмет на определени права на интелектуална сопственост на Microsoft. Употребата или дистрибуцијата на оваа технологија надвор од овој производ без соодветните лиценци на Microsoft се забранети. Сопствениците на содржината ја користат технологијата Microsoft PlayReady™ за пристап до содржина за да ја заштитат својата интелектуална сопственост, вклучувајќи содржина со авторски права. Овој уред ја користи технологијата PlayReady за да пристапи до PlayReady-заштитена содржина и/или WMDRM-заштитена содржина. Ако уредот не успее соодветно да ги спроведе ограничувањата за користење на содржина, сопствениците на содржина може да имаат потреба Microsoft да ја отповика способноста на уредот да ја користи PlayReady-заштитената содржина. Отповикувањето не треба да влијае врз незаштитена содржина или врз содржината заштитена со други технологии за пристап на содржина. Сопствениците на содржина може да ви побараат да го надградите PlayReady за да пристапите кон нивната содржина. Ако ја одбиете надградбата, нема да можете да пристапите кон содржината за која треба надградба.

- Технологијата за препознавање музика и видео и сродни податоци ја обезбедува Gracenote[®]. Gracenote е индустриски стандард во технологијата за препознавање музика и за испорака на сродна содржина. За повеќе информации, посетете ја страницата

www.gracenote.com.

CD, DVD, Blu-ray Disc и музички или податоците поврзани со видео од Gracenote, Inc., авторско право © 2000-до денес Gracenote. Софтверот на Gracenote, авторско право © 2000-до денес Gracenote. Еден или повеќе патенти во сопственост на Gracenote важат за овој производ и услуга. Видете ја веб-страницата на Gracenote каде е даден нецелосниот список со применливи патенти на Gracenote. Логото и логотипот на Gracenote, CDDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote и логото „Powered by Gracenote“ се или регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на Gracenote во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.



Прелистувач на Opera

Прелистувач на Opera(r) од Opera Software ASA. Авторско право 1995-2010 Opera Software ASA. Сите права се задржани.



- Овој производ вклучува SkypeKit Version 3
Авторско право 2003-2010, Skype Limited
Патенти што чекаат одобрување
Skype, поврзани заштитени знаци и логоа и симболот „S“ се заштитени знаци на Skype Limited.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Access[®] и Wi-Fi Alliance[®] се регистрирани знаци на Wi-Fi Alliance.

- Wi-Fi CERTIFIED[™], WPA[™], WPA2[™] и Wi-Fi Protected Setup[™] се знаци на Wi-Fi Alliance.
- Логото Wi-Fi CERTIFIED е сертифициран знак на Wi-Fi Alliance.
- Знакот Wi-Fi Protected Setup е знак на Wi-Fi Alliance.
- DLNA[®], логото DLNA и DLNA CERTIFIED[™] се заштитени знаци, знаци за услуга или сертифицирани знаци на Digital Living Network Alliance.
- Сите други заштитени знаци се заштитени знаци на нивните соодветни сопственици.
- Другите имиња на системи и производи се генерално заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на производителите. Знаците [™] и [®] не се посочени во овој документ.

Информации за Лиценцата за крајниот корисник

Лиценцата за крајниот корисник на Gracenote[®]

Оваа апликација или уред содржат софтвер на Gracenote, Inc. of Emeryville, California („Gracenote“). Софтверот на Gracenote („софтвер на Gracenote“) ? овозможува на оваа апликација да врши идентификација на диск и/или датотека и да се здобива со информации поврзани со музиката, вклучително информации за името, изведувачот, нумерата и насловот („податоци на Gracenote“) од сервери преку интернет или од вградени бази со податоци (свкупно „сервери на Gracenote“) и да врши други функции. Може да ги користите податоците на Gracenote само во согласност со наменетите функции за крајниот корисник на оваа апликација или уред. Се сложувате дека ќе ги користите податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите на Gracenote само за лична, некомерцијална употреба. Се сложувате дека нема да ги доделувате, копирате, пренесувате или предавате софтверот на Gracenote или кој било податок на Gracenote на трети лица. **СЕ СЛОЖУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГИ КОРИСТИТЕ ИЛИ ИСКОРИСТУВАТЕ ПОДАТОЦИТЕ НА GRACENOTE, СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРИТЕ НА GRACENOTE, ОСВЕН НА НАЧИНОТ КОЈШТО Е ИЗРЕЧНО ДОЗВОЛЕН ТУКА.**

Се сложувате дека вашата неексклузивна лиценца за употреба на податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и на серверите на Gracenote ќе се прекине ако ги прекршите овие ограничувања. Ако се прекине лиценцата, се сложувате дека ќе престанете да ги користите сите податоци на Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите на Gracenote. Gracenote ги задржува сите права за податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и за серверите на Gracenote, вклучително и сите сопственички права. Во никој случај Gracenote нема да биде одговорен за какви било исплати во ваше име за кои било информации што ќе ги доставите. Се сложувате дека Gracenote, Inc. може да ги спроведе своите права во лично име согласно овој Договор против вас директно. Услугата на Gracenote користи единствен идентификатор за да ги следи прашањата за статистички цели. Целта на случајно доделениот нумерички идентификатор е да се дозволи на услугата на Gracenote да ги брои прашањата без да знае за вас. За повеќе информации, погледнете ја веб-страницата за политиката на приватност на Gracenote во однос на услугата на Gracenote. Софтверот на Gracenote и секоја ставка од податоците на Gracenote ви се лиценцирани „КАКО ШТО СЕ“. Gracenote не дава презентации или гаранции, изречно или имплицирано, во однос на прецизноста на кој било податок на Gracenote од серверите на Gracenote. Gracenote го задржува правото да брише податоци од серверите на Gracenote или да ги менува категориите за податоците за секоја причина што Gracenote ќе ја смета за задоволителна. Нема никаква гаранција дека софтверот на Gracenote или серверите на Gracenote се без грешки и дека функционалноста на софтверот на Gracenote или серверите на Gracenote ќе биде непрекината. Gracenote не е обврзан да ви обезбедува нови подобрени или дополнителни видови на податоци или категории што Gracenote ќе ги обезбедува во иднина и слободно може да ги прекине своите услуги во секое време.

GRACENOTE GI OTFRLA SITE
GARANЦИИ, ИЗРЕЧНО ИЛИ
ИМПЛИЦИРАНО, ВКЛУЧИТЕЛНО НО
НЕ И ОГРАНИЧЕНО САМО НА ТОА,
ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАЖБАТА, ПОДОБНОСТА ЗА
ДАДЕНАТА ЦЕЛ, НАСЛОВОТ ИЛИ
ПРЕКРШУВАЊЕТО НА СЛОБОДАТА
НА ИЗРАЗУВАЊЕ. GRACENOTE НЕ
ГАРАНТИРА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ШТО
ЌЕ СЕ ДОБИЈАТ ОД ВАШАТА УПОТРЕБА
НА СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ
ОД КОЈ БИЛО СЕРВЕР НА GRACENOTE.
ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ GRACENOTE НЕМА
ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА КАКВИ БИЛО
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ СЛУЧАЈНИ
ОШТЕТУВАЊА ИЛИ ЗА ЗАГУБЕНА
ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБЕН ПРИХОД.
© Gracenote, Inc. 2009

Содржина

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	2
Мерки за претпазливост	3
Водич за делови и контроли	10

Врзувања и поставки

Чекор 1: Поврзување на плеерот	15
Чекор 2: Подготовка за мрежно поврзување	18
Чекор 3: Easy Setup (Лесно поставување)	19

Репродукција

Репродукција на диск	20
Репродукција од USB-уред	22
Репродукција преку мрежа	22
Достапни опции	25

Интернет

Пребарување на интернет-страници	28
Уживање во Skype (Скајп)	30

Поставки и прилагодувања


Користење на екраните со поставки	33
Network Update (Мрежно ажурирање)	34
Screen Settings (Поставки на екранот)	34
Audio Settings (Аудио поставки)	36
BD/DVD Viewing Settings (Поставки за гледање BD/DVD)	37
Parental Control Settings (Поставки за родителска контрола)	38
Music Settings (Поставки за музика)	38
System Settings (Системски поставки)	39
Network Settings (Мрежни поставки)	40
Easy Setup (Лесно поставување)	41
Resetting (Ресетирање)	41

Дополнителни информации

Решавање проблеми	42
Спецификации	47
Индекс	53

Водич за делови и контроли

Преден панел



1 I/O (вклучено/во режим на подготвеност)

Го вклучува плеерот или го поставува во режим на подготвеност.

2 Носач на дискот

3 Приказ на предниот панел

▶, II: Засветува за време на репродукција или пауза.

↺: Засветува кога се вклучува поставката за повторување.

HD: Засветува кога се емитуваат 720p/1080i/1080p видео сигнали.

4 ▲ (отворање/затворање)

5 ▶ (репродукција)

6 ■ (стоп)

7 Приклучок за USB

Поврзете USB-уред со овој приклучок.

8 Далечински сензор

За заклучување на носачот на диск (Забрана за деца)

Можете да го заклучите носачот на диск за да спречите негово случајно отворање.

Кога плеерот е вклучен, држете на ▶ на плеерот повеќе од 10 секунди. Носачот на дискот заклучен или отклучен.

За копчињата на допир/индикаторите

Овие копчиња, 4, 5 и 6 функционираат кога индикаторите за копчињата на допир се осветлени. Може да ги вклучите/исклучите индикаторите со поставување на [Dimmer] (Придушувач) во поставувањето на [System Settings] (Системски поставки) (страница 39).




Овие копчиња функционираат кога ќе ги допрете нежно. Не притискајте ги со прекумерна сила.



Овие копчиња функционираат дури и ако ги исклучите индикаторите со поставување на [Dimmer] (Придушувач) во [Off] (Исклучено).


Заден панел



- | | |
|---|---|
| 1 Приклучок за LINE OUT (VIDEO) | 5 Приклучоци за LINE OUT (R-AUDIO-L) |
| 2 Приклучок за DIGITAL OUT (COAXIAL) | 6 Приклучок за HDMI OUT 1 |
| 3 Дупки за вентилација | 7 Приклучок за HDMI OUT 2 |
| 4 Приклучок за DIGITAL OUT (OPTICAL) | 8 Приклучок за USB |
| | 9 LAN (100)-терминал |

Далечински управувач

Достапните функции на далечинскиот управувач се разликуваат во зависност од дискот или ситуацијата.



Копчето со број 5, копчињата AUDIO, ◀ + и ▶ имаат допирна точка. Користете ја допирната точка како референца кога управувате со плеерот.



Го отвора или затвора носачот на дискот.

-TV- ↺

Менува меѓу телевизорот и другите влезни извори.

-TV- I/O (вклучено/во режим на подготвеност)

Го вклучува телевизорот или го поставува во режим на подготвеност.

I/O (вклучено/во режим на подготвеност)

Го вклучува плеерот или го поставува во режим на подготвеност.

2 Копчиња со броеви (0 - 9)

Ги внесува броевите на насловите/поглавјата, итн.



Ја прилагодува јачината на звукот за телевизорот.



Привремено го исклучува звукот.

AUDIO (страница 37)

Го избира јазикот на песната кога се снимени повеќејазични песни на BD-ROM/DVD VIDEO. Ги избира песните на CD.

3D (страница 25)

Ја конвертира содржината од 2D во симулирана содржина во 3D кога е поврзан со уреди што се компатибилни со 3D.

SUBTITLE (страница 37)

Го избира јазикот на превод кога се снимени повеќејазични преводи на BD-ROM/DVD VIDEO.

3 Копчиња во боја (црвена/зелена/жолта/сина)

Кратенки за интерактивни функции.

4 TOP MENU

Го отвора или затвора главното мени на BD или DVD.

SEN

Пристапува до мрежната услуга на „Sony Entertainment Network™“.

POP UP/MENU

Го отвора или затвора појавното мени на BD-ROM или менито на DVD.

OPTIONS (страница 25)

На екранот се појавува мени со операциите што може да се избераат.

HOME

Влегува во почетното мени на плеерот.

Ја прикажува позадината кога во почетното мени е притисната иконата за категорија.

RETURN

Се враќа на претходниот екран.



Го поместува истакнувањето за да избере прикажана ставка.

Централно копче (ENTER)

Ја внесува избраната ставка.

5 ◀◀/▶▶ (претходно/следно)

Прескокнува до претходното/следното поглавје, песна или датотека.

◀•/•▶ (повторно

репродуцирај/оди напред)

Кратко повторно репродуцирање на тековните сцени за 10 секунди/кратко премотување напред на тековните сцени за 15 секунди.

◀◀/▶▶ (брзо/бавно/ замрзнат кадар)

- Брзо премотување назад/напред на дискот кога е притиснато за време на репродукцијата. Секојпат кога ќе го притиснете копчето за време на видео репродукција се менува брзината на барање.
- Забавена репродукција кога ќе се притисне подолго од една секунда во режим на пауза.
- Репродуцира по еден кадар едновремено кога ќе се притисне кратко во режим на пауза.



Забавеното или репродуцирањето на еден кадар не е достапно за Blu-ray 3D диск.



Почнува или повторно ја започнува репродукцијата.

DISPLAY (страница 21)

Ги прикажува информациите за репродукција и за прелистување на интернет на екранот.



Ја паузира или повторно ја започнува репродукцијата.





Ја прекинува репродукцијата и го запомнува местото на прекин (продолжува од местото на прекин).


Местото на прекинување на наслов/песна е последното место коешто сте го репродуцирале или последната фотографија во папката со фотографии.


Екран на почетното мени


Почетното мени се појавува кога ќе притиснете HOME. Изберете категорија користејќи ←/→. Изберете ставка користејќи ↑/↓, а потоа притиснете ENTER.




 [Setup] (Поставување): Ги прилагодува поставките на плеерот.

 [Photo] (Фотографија): Прикажува фотографии.

 [Music] (Музика): Репродуцира музика.

 [Video] (Видео): Репродуцира видео записи.

 [Network] (Мрежа): Прикажува мрежни ставки.

Чекор 1: Поврзување на плеерот


Не поврзувајте со електрична мрежа додека не сте ги направиле сите други поврзувања.

За доставената дополнителна опрема, погледнете „Доставена дополнителна опрема“ (страница 48).

Поврзување на телевизорот

Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните приклучоци на телевизорот.

Кога поврзувате, бојата на приклучоците треба да соодветствува една со друга.



<p>A</p>	<p>Кабел за HDMI со голема брзина*¹ (не се доставува)</p>	<p>Висок квалитет</p> <p>HD</p>
<p>B</p>	<p>Аудио/видео кабел*¹</p>	<p>Стандарден квалитет</p> <p>SD</p>


*¹ Погледнете „Доставена дополнителна опрема“ (страница 48).



Не поврзувајте го плеерот преку VCR (видео рекордер). Видео сигналите пренесени преку VCR (видео рекордерите) може да бидат под влијание на системите за заштита на авторските права и сликата на телевизорот ќе биде искривена.

Поврзување на вашиот аудио/видео засилувач (ресивер)


Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните приклучоци на вашиот аудио/видео засилувач (ресивер). Кога ќе изберете **A** или **B**, прилагодете ги соодветните поставки во поставувањето за [Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 36).



A




Кабел за HDMI со голема брзина*¹
(не се доставува)




→ Поставете [BD Audio MIX Setting] (страница 36).

B




Коаксијален дигитален кабел
(не се доставува)



Оптички дигитален кабел (не се доставува)

→ Поставете [Dolby Digital]*³/[DTS]*⁴ (страница 36).

C




За режимот за раздвојување на аудио/видео

Овој режим ви овозможува да емитувате одделно видео сигнали преку приклучокот за HDMI OUT 1 и аудио сигнали преку приклучокот за HDMI OUT 2 (страница 39).

Пример:

На сликата подолу е прикажан пример каде што се поврзани телевизор (компатибилен со 3D) и аудио/видео засилувач (некомпатибилен со 3D).



*1 Користете кабел за HDMI со голема брзина. Препорачуваме користење на кабел за HDMI на Sony (достапен кај најблискиот продавач на Sony или кај локалниот овластен сервис за Sony, со број на делот 1-834-169-22, од февруари 2012, или еквивалент).

*2 За да уживате гледајќи 3D, поврзете телевизор и аудио/видео засилувач коишто се компатибилни со 3D.

*3 Произведено со дозвола од Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic и симболот со двојно D се заштитени знаци на Dolby Laboratories.


*4 Произведено согласно лиценцата на Patent Nos во САД: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD и the Symbol заедно се регистрирани заштитни знаци & DTS-HD Master Audio е заштитен знак на DTS, Inc. Производот вклучува софтвер. © DTS, Inc. Сите права се задржани.

*5 Погледнете „Доставена дополнителна опрема“ (страница 48).

Чекор 2: Подготовка за мрежно поврзување

Wired Setup (Поставки за жично поврзување)


Употребете LAN-кабел за да се поврзете со LAN (100)-терминалот на плеерот.



Се препорачува користење на заштитен кабел за меѓуврска (LAN-кабел).

Безжични поставки

Користете го безжичниот LAN што е вграден во плеерот.



Користете рутер за безжичен LAN што поддржува 802.11b/g или 802.11b/g/n.

Пред поставување на мрежните поставки

Кога рутерот за безжичен LAN (прислапната точка) е компатибилен со Wi-Fi Protected Setup (WPS), може лесно да ги поставите мрежните поставки со копчето за WPS.

Ако не можете, проверете ги следните информации однапред и забележете ги во обезбедениот простор подолу.

– Името на мрежата (SSID^{*1}) што ја идентификува мрежата^{*2}.

SSID^{*1}:

– Ако безбедноста е поставена на безжичната мрежа, безбедносниот клуч (клуч за WEP, клуч за WPA)^{*2}.

Безбедносен клуч:

^{*1} SSID (Идентификатор за поставена услуга) е името што идентификува дадена безжична мрежа.

^{*2} Треба да ја проверите поставката за рутерот за безжичниот LAN за информации за SSID и за безбедносниот клуч.

За детали:

– посетете ја следната интернет-страница:

За потрошувачите во европските земји <http://support.sony-europe.com/>

– погледнете во упатството за работа што се доставува со рутерот за безжичен LAN.


– обратете се кај производителот на рутерот за безжичен LAN.

Чекор 3: Easy Setup (Лесно поставување)

Вклучување за првпат

Почекајте плеерот да се вклучи и да започне [Easy Setup] (Лесно поставување).


- 1 Вметнете две R6 (големина AA) батерии спојувајќи ги краевите ⊕ и ⊖ на батериите со означувањата внатре во одделот за батерии.



- 2 Поврзете го плеерот со електричната мрежа.




- 3 Притиснете I / ⏻ за да го вклучите плеерот.



- 4 Вклучете го телевизорот, а потоа префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од плеерот ќе се појави на екранот на телевизорот.


- 5 Изведете [Easy Setup] (Лесно поставување).


Следете ги упатствата на екранот за да ги направите основните поставки користејќи ←/↑/↓/→ и ENTER на далечинскиот управувач.








Репродукција на диск

За дискови што се репродуцираат, видете „Дискови што се репродуцираат“ (страница 48).

- 1** Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од плеерот ќе се појави на екранот на телевизорот.
- 2** Притиснете  и ставете го дискот на носачот за диск.



Страната за репродукција е свртена надолу

- 3** Притиснете  за да го затворите носачот на дискот.
Репродукцијата започнува.
Ако репродукцијата не започне автоматски, изберете  во  [Video] (Видео),  [Music] (Музика) или категоријата  [Photo] (Фотографија) и притиснете ENTER.


Уживање во BONUSVIEW/ BD-LIVE

Некои дискови BD-ROM со логото „BD-LIVE*“ имаат бонус содржина и други податоци кои може да се преземат за уживање.

* BD-LIVE™

- 1** Поврзете USB-меморија во приклучокот за USB на задната страна на плеерот (страница 11).
Како локално складирање, користете 1 GB или поголема USB-меморија.
- 2** Подгответе за BD-LIVE (само за BD-LIVE).
 - Поврзете го плеерот со мрежа (страница 18).
 - Поставете [BD Internet Connection] (BD интернет-врска) на [Allow] (Дозволи) (страница 37).
- 3** Внесете BD-ROM со BONUSVIEW/BD-LIVE.
Методот на работа се разликува во зависност од дискот.
Погледнете во прирачникот со упатства што е даден со дискот.



За да избришете податоци во USB-меморијата, изберете [Erase BD Data] (Избриши податоци на BD) во  [Video] (Видео) и притиснете ENTER. Сите податоци што се зачувани во папката buda ќе бидат избришани.

Уживање во Blu-ray 3D

Можете да уживате во Blu-ray 3D Disc со логото „Blu-ray 3D“*.



1 Подгответе се за репродукција на Blu-ray 3D Disc.

- Поврзете го плеерот со вашите 3D-компатибилни уреди користејќи кабел за HDMI со голема брзина.
- Поставете [3D Output Setting] (Поставка за 3D-излез) и [TV Screen Size Setting for 3D] (Поставка за големина на екранот на телевизорот во 3D) во поставувањето за [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 34).

2 Вметнете Blu-ray 3D Disc.

Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во прирачникот со упатства што е даден со дискот.




Исто така, погледнете во прирачниците со упатства што се доставени со телевизорот и поврзаните уреди.

Прикажување на информацијата за репродуктирање

Може да ги проверите информациите за репродукција, итн. со притискање на DISPLAY.

Прикажаните информации се разликуваат во зависност од видот на дискот и статусот на плеерот.





Пример: кога репродукирате BD-ROM



- 1 Излезна резолуција/видео фреквенција
- 2 Број или име на наслов
- 3 Тековно избраната аудио поставка
- 4 Доступни функции (агол, аудио, превод)
- 5 Информации за репродуктирање Ги прикажува режимот на репродукција, статусната лента за репродуктирање, типот на дискот, видео кодексот, стапката на битови, видот на повторување, поминатото време и целосното време на репродукција.
- 6 Број на глава
- 7 Тековно избраниот агол

Репродукција од USB-уред

Можете да репродуцирате видео/музички/фотографски датотеки на поврзаниот USB-уред. За USB-уреди што се репродуцираат, видете „Типови датотеки кои се репродуцираат“ (страница 49).

- 1 Поврзете го USB-уредот во приклучокот за USB на плеерот (страница 10).**
Пред да ги поврзете, погледнете во прирачникот со упатства што е доставен со USB-уредот.
- 2 Изберете  [Video] (Видео),  [Music] (Музика) или  [Photo] (Фотографија) во почетното мени, користејќи \leftarrow/\rightarrow .**
- 3 Изберете  [USB device (front)] (USB-уред (напред)) користејќи \uparrow/\downarrow и притиснете ENTER.**

Репродукција преку мрежа

Уживање во Sony Entertainment Network (SEN)

Служи како капија која ја испорачува избраната содржина од интернет и различна забава на барање директно до плеерот.






- Некоја содржина од интернет бара регистрација преку компјутер пред да може да се репродуцира.
- Одредена содржина од интернет не е достапна во некои региони/земји.

- 1 Поврзете го плеерот со мрежа (страница 18).**
- 2 Притиснете SEN.**
- 3 Изберете содржина од интернет и разна забава на барање користејќи $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ и притиснете ENTER.**

За да го користите контролниот панел за време на репродукција на видео

Контролниот панел се појавува кога датотека со видео ќе започне да се репродуцира. Прикажаните ставки може да се разликуваат во зависност од давателот на содржина од интернет. За повторно прикажување, притиснете DISPLAY.




- 1 Контролен приказ**
Притиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ или ENTER операциите за репродукција.
- 2 Статусна лента на репродуцирање**
Статусна лента, курсор кој ја покажува моменталната положба, времето на репродуцирање, времетраењето на видео датотеката
- 3 Мрежен услов**
 ја покажува јачината на сигналот за безжично поврзување.
 го покажува жичното поврзување.

- 4 Брзина на мрежен пренос
- 5 Име на следната видео датотека
- 6 Име на тековната видео датотека

Репродуцирање на датотеки во домашна мрежа (DLNA)

Плеерот (DLNA-плеер) може да репродуцира датотеки со видео/музика/фотографии што се зачувани на друг уред што е компатибилен со DLNA (DLNA-сервер) преку мрежа.



1 Подгответе за користење DLNA.

- Поврзете го плеерот со мрежа (страница 18).
- Подгответе ги другите потребни производи што се компатибилни со DLNA. Погледнете во прирачникот со упатства што е даден со производот.

2 Изберете ја иконата DLNA-сервер од [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Фотографија) во домашното мени.

3 Изберете ја датотеката што сакате да ја репродуцирате користејќи ↑/↓ и притиснете ENTER.

За контрола на плеерот користејќи друг производ (Изведувач)

Кога репродуцирате датотеки од DLNA-сервер на оваа единица, можете да користите производ што е компатибилен со DLNA-контролор (телефон, итн.), за да ја контролирате репродукцијата.



Погледнете во прирачникот со упатства што е даден со DLNA-контролорот.

Репродукција на истата музика во различни соби (PARTY STREAMING)

Можете да репродуцирате музички датотеки на плеерот (домаќин за PARTY) во други соби истовремено преку производите на Sony (гостин за PARTY) што се компатибилни со DLNA и функцијата PARTY STREAMING или обратно.



- 1** **Подгответе за PARTY STREAMING.**
 - Поврзете го плеерот со мрежа (страница 18).
 - Поврзете ги производите што се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING со мрежа.
- 2** **Изберете песна во [Music] (Музика) на почетното мени.**
- 3** **Изберете [Start PARTY] (Започни PARTY) од менито за опции.**

За придружување на PARTY (само за гостинот за PARTY)

Изберете [PARTY] во [Music] (Музика), а потоа изберете ја иконата за домаќинот за PARTY.

За затворање на PARTY

Изберете [Close PARTY] (Затвори PARTY) од менито за опции.



Продажбата и подредувањето на производите што се компатибилни со функцијата PARTY STREAMING се разликуваат во зависност од областа.

Барање на видео/музички информации


Може да добиете информации за содржината основано на технологијата на Gracenote и да ги барате сродните информации.

- 1** **Поврзете го плеерот со мрежа (страница 18).**
- 2** **Внесете диск што сакате да го пребарате.**
 - Видео: Само за BD-ROM или DVD-ROM
 - Музика: Само за CD-DA

- 3** **Изберете [Video] (Видео) или [Music] (Музика) користејќи ←/→.**
- 4** **Изберете [Video Search] (Пребарување на видео) или [Music Search] (Пребарување на музика) користејќи ↑/↓ и притиснете ENTER.**

Се прикажуваат информациите за содржината.

Пример: Список со делата на избраните актери



- 1** **Детали за содржината**
Прикажува листа на сродни информации, како што се наслов, улоги, песна или изведувач.
- 2** **Playback History (Историја на репродукција)**
Прикажува наслов во историјата на репродуцирање на BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA.
- 3** **Search History (Историја на пребарување)**
Прикажува список на историјата на пребарување.

За пребарување на други сродни информации

Изберете ставка во списоците и потоа изберете ја услугата за пребарување.

Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции за репродукција со притискање на OPTIONS. Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.

Општи опции

Ставка	Детали
Repeat Setting (Поставка за повторување)	Го поставува режимот на повторување.
3D Menu (3D-мени)	<ul style="list-style-type: none">• Simulated 3D (Симулирано 3D): Го прилагодува ефектот за симулирано 3D.• 3D Depth Adjustment (Прилагодување на длабочина за 3D): Ја прилагодува длабочината на слика во 3D
Play (Репродуцирај)/ Stop (Прекини)	Ја започнува или прекинува репродукцијата.
Play from start (Репродуцирај од почеток)	Ја репродуцира ставката од почеток.

[Video] (Видео) само

Ставка	Детали
3D Output Setting (Поставка за 3D-излез)	Поставува дали автоматски да произведе или не видео со 3D.

Ставка	Детали
A/V SYNC	Ја прилагодува празнината помеѓу сликата и звукот, одложувајќи го звучниот излез во врска со излезот за слика (0 до 120 милисекунди).
Video Settings (Видео поставки)	<ul style="list-style-type: none">• Picture Quality Mode (Режим за квалитет на слика): Ги прикажува поставките за слика.• Texture Remaster (Повторна изведба на текстурата): Ја прилагодува острината и деталите на рабовите.• Super Resolution (Супер-резолюција): Ја подобрува резолуцијата.• Smoothing (Измазнување): Ги намалува лентите на екранот со измазнување на градаците кај рамните области.• Contrast Remaster (Повторна изведба на контрастот): Автоматски ги уредува црните и белите нивоа така што екранот не е премногу темен и сликата е модулирана.• Clear Black (Исчисти црно): Го прилагодува приказот на темните елементи на сликата. Сенчењето не е потиснато, туку дозволува прекрасно репродуцирани црни тонови.

Ставка	Детали
Pause (Пауза)	Ја паузира репродукцијата.
Top Menu (Главно мени)	Го прикажува главното мени за BD или DVD.
Menu (Мени)/ Pop-up Menu (Појавно мени)	Ги прикажува појавното мени на BD-ROM или менито за DVD.
Title Search (Пребарување по наслов)	Пребарува наслов на BD-ROM/DVD VIDEO и ја започнува репродукцијата од почеток.
Chapter Search (Пребарување по глава)	Пребарува глава и ја започнува репродукцијата од почеток.
Angle (Агол)	Пребарува други агли за гледање кога се снимени повеќе агли на BD-ROM/DVD VIDEO.
IP Content NR Pro (IP-содржина НР Про)	Го прилагодува квалитетот на сликата од содржина на интернет.
Video Search (Пребарување на видео)	Прикажува информации за BD-ROM/DVD-ROM според технологија на Gracenote.

[Music] (Музика) само

Ставка	Детали
Add Slideshow BGM (Додај музика во заднината на приказот на слајдови)	Регистрира музички датотеки во USB-меморијата како музика во заднината на приказот на слајдови (BGM).

Ставка	Детали
Start PARTY (Започни PARTY)	Започнува PARTY со избраниот извор. Оваа ставка може да не се појави во зависност од изворот.
Leave PARTY (Напушти PARTY)	Ја напушта функцијата PARTY каде што учествува плеерот. Функцијата PARTY STREAMING продолжува меѓу останатите производи коишто учествуваат.
Close PARTY (Затвори PARTY)	Ја затвора функцијата PARTY каде што учествува плеерот. Функцијата PARTY STREAMING завршува за сите производи коишто учествуваат.
Music Search (Пребарување на музика)	Прикажува информации за CD-DA според технологија на Gracenote.



[Photo] (Фотографија) само

Ставка	Детали
Slideshow Speed (Брзина на приказот на слајдовите)	Ја менува брзината на приказот на слајдовите.
Slideshow Effect (Ефект на презентацијата)	Го поставува ефектот за приказите на слајдови.

Ставка	Детали
Slideshow BGM (Музика во заднината за приказ на слајдови)	<ul style="list-style-type: none"> • Off (Исклучено): Ја исклучува функцијата. • My Music from USB (Моја музика од USB): Ги поставува музичките датотеки регистрирани во [Add Slideshow BGM] (Додај музика во заднината на приказот на слајдови). • Play from Music CD (Репродуцирај од CD со музика): Ги поставува песните на CD-DA (CD со музика).
Switch Display (Приказ за префрлување)	Менува меѓу [Grid View] (Приказ во вид на мрежа) и [List View] (Приказ во вид на список).
Приказ на слајдови	Репродуцира приказ на слајдови.
Rotate Left (Ротирај лево)	Ја ротира фотографијата спротивно на стрелките на часовникот за 90 степени.
Rotate Right (Ротирај десно)	Ја ротира фотографијата во насока на стрелките на часовникот за 90 степени.

Пребарување на интернет-страници

Можете да се поврзете со интернетот и да уживате во интернет-страниците.

- 1 Поврзете го плеерот со мрежа (страница 18).
- 2 Изберете  [Network] (Мрежа) на почетното мени користејќи \leftarrow/\rightarrow .
- 3 Изберете  [Internet Browser] (Прелистувач на интернет) користејќи \uparrow/\downarrow и притиснете ENTER.



Интернет-страниците што овој прелистувач не ги поддржува може да не се прикажат правилно. Некои интернет-страници може да не се прикажат правилно или може да не функционираат.

За внесување на URL

Изберете [URL entry] (Внесување URL-адреса) од менито за опции. Внесете URL користејќи ја софтверската тастатура, а потоа изберете [Enter] (Внесува).

За поставување на стандардната почетна страница

Додека ја прикажувате страницата којашто сакате да ја поставите, изберете [Set as start page] (Постави како почетна страница) од менито за опции.

Враќање на претходната страница

Изберете [Previous page] (Претходна страница) од менито за опции. Кога претходната страница не се појавува дури и откако ќе изберете [Previous page] (Претходна страница), изберете [Window List] (Список со прозорци) од менито за опции и од списокот изберете ја страницата кон којашто сакате да се вратите.


За излегување од прелистувачот на интернет

Притиснете HOME.

Приказ на прелистувачот на интернет

Можете да ја проверите информацијата за интернет-страницата со притискање на DISPLAY.

Информацијата за приказот се разликува во зависност од интернет-страницата и од статусот на страницата.



- 1 Наслов на страницата
- 2 Адреса на страницата
- 3 Курсор
За да прегледате поврзана страница, притиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ за да го поместите курсорот и притиснете ENTER.
- 4 SSL-икона
Се појавува кога поврзаната интернет-страница е безбедна.

- 5** Индикатор за јачина на сигналот (само за поврзување со безжична мрежа)
- 6** Лента за напредок/Икона за вчитување
Се појавува кога страницата се чита или за време на преземање/пренос.
- 7** Поле за внесување текст
Притиснете ENTER и одберете [Input] (Влез) од менито за опции за да ја прикажете софтверската тастатура.
- 8** Лента за листање
Притиснете ←/↑/↓/→ за да го поместите приказот на страницата.

Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции со притискање на OPTIONS. Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.


Ставка	Детали
Browser Setup (Поставување на прелистувачот)	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom (Зумирање): Ја зголемува или намалува големината на прикажаните содржини. • JavaScript Setup (Поставки на JavaScript): Овозможува или оневозможува JavaScript. • Cookie Setup (Поставка на колачиња): Поставува дали да се прифатат колачиња. • SSL Alarm Display (Приказ на SSL-аларм): Овозможува или оневозможува SSL.

Ставка	Детали
Input (Влез)	Ја прикажува софтверската тастатура за внесување на знаци додека пребарувате интернет-страница.
Break (Прекин)	Го поместува курсорот до следниот ред во полето за внесување текст.
Delete (Избриши)	Брише еден знак од левата страна на курсорот за време на внесување текст.
Window List (Список со прозорци)	Прикажува список со сите тековно отворени прозорци на интернет-страници. Ви дозволува да се вратите на претходно прикажаната интернет-страница со избирање на прозорецот.
Bookmark List (Список со маркери)	Го прикажува списокот со маркери.
URL entry (Внесување URL-адреса)	Ви овозможува да внесете URL-адреса кога е прикажана софтверската тастатура.
Previous page (Претходна страница)/Next page (Следна страница)	Се поместува на претходната/следната страница.
Cancel loading (Откажи вчитување)	Го сопира вчитувањето на страницата.
Reload (Повторно вчитај)	Повторно ја вчитува истата страница.

Ставка	Детали
Add to Bookmark (Додај во маркери)	Ја додава тековно отворената интернет-страница во списокот со маркери.
Set as start page (Постави како почетна страница)	Ја поставува тековно прикажаната интернет-страница како зададена почетна страница.
Open in new window (Отвори во нов прозорец)	Отвора врска во нов прозорец.
Character encoding (Кодирање знаци)	Го поставува кодот за знакот.
Display certificate (Прикажи сертификат)	Ги прикажува сертификатите на серверот испратени од страниците што поддржуваат SSL.

Уживање во Skype (Скајп)

Skype (Скајп) е софтвер за комуницирање преку интернет. Со плеерот можете да уживате во бесплатните видео/гласовни повици од Skype (Скајп)-до-Skype (Скајп).



1 Подготовка за Skype (Скајп).

- Поврзете го плеерот со мрежа (страница 18).
- Поврзете ја веб-камерата со микрофонот со приклучокот за USB (страница 10).

2 Изберете [Network] (Мрежа) на почетното мени користејќи .

3 Изберете [Skype] (Скајп) користејќи и притиснете ENTER.

Кога ќе ја вклучите функцијата Skype (Скајп) за првпат, следете ги упатствата на екранот и пријавете се за да користите Skype (Скајп). Ако немате сопствена сметка, создадете нова.




За информации околу достапните веб-камери, посетете ја следната интернет-страница:

<http://support.sony-europe.com/>

Користење на менито Skype (Скајп)

Откако ќе се пријавите, можете да остварувате/примате повици или да ги направите поставките за Skype (Скајп).



- 1 Вашето име на Skype (Скајп)
- 2 Индикатор за јачина на сигналот (само за поврзување со безжична мрежа)
- 3 Област со картички
 - Contacts (Контакти): Ги прикажува контактите што можете да ги повикате.
 - History (Историја): Ја прикажува историјата на повици.
 - Tools (Алатки): Нуди корисни функции, како на пример, барање контакт.
 - Settings (Поставки)

За да остварите повик

Во менито Skype (Скајп) изберете ја иконата на контактот што сакате да го повикате и притиснете ENTER.

За да примите повик

Активирајте Skype (Скајп) и пријавете се.

За да го напуштите Skype (Скајп)

Притиснете HOME.


Откако ќе се пријавите, кога ќе го напуштите Skype (Скајп), лозинката ќе биде зачувана. За да ја избришете лозинката, одјавете се од Skype (Скајп) пред да го напуштите.

За да се пријавите користејќи друга сметка

Изберете [Sign Out] (Одјави се) од менито за опции.

Изберете **S** од почетното мени и следете ги упатствата на екранот.

Приказ на Skype (Скајп)



- 1 Име на контактот
- 2 Видео на контактот (само за видео повици)
- 3 Индикатор за јачина на сигналот/брзина на преносот во мрежата (само за поврзување со безжична мрежа)
- 4 Видео од вас (само за видео повици)

- 5** Достапни копчиња
 Достапните копчиња се разликуваат во зависност од ситуацијата.
- Full screen (Цел екран)/Window screen (Екран со прозорци):
 Го менува режимот на прикажување.
 - Hang Up (Спушти слушалка)
 - Hold (Задржи)/Resume (Продолжи)
 - Mute (Исклучи звук)/Unmute (Вклучи звук)
 - Start My Video (Започни со моето видео)/Stop My Video (Прекини го моето видео):
 Го прикажува/сокрива вашето видео.
 - Voice call (Гласовен повик)/Video call (Видео повик)


Достапни опции






Достапни се различни поставки и операции со притискање на OPTIONS.

Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.








Ставка	Детали
Switch Display (Приказ за префрлување)	Го менува приказот на контакт/историја.
Change Status (Промени статус)	Го менува статусот на Skype (Скајп).
Sign Out (Одјави се)	Излегува од Skype (Скајп).
About Skype (За Skype)	Го прикажува екранот со авторски права.
Help (Помош)	Го прикажува делот за помош за Skype (Скајп).

Користење на екраните со поставки

Изберете  [Setup] (Поставување) на почетното мени кога треба да ги промените поставките на плеерот. Стандардните поставки се подвлечени.

- 1 Изберете  [Setup] (Поставување) на почетното мени користејќи  / .
- 2 Изберете ја иконата за категоријата на поставување користејќи  /  и притиснете ENTER.

Икона	Објаснување
	Network Update (Мрежно ажурирање) (страница 34) Го ажурира софтверот на плеерот.
	Screen Settings (Поставки на екранот) (страница 34) Ги прави видео поставките според типот на приклучоците за поврзување.
	Audio Settings (Аудио поставки) (страница 36) Ги прави аудио поставките според типот на приклучоците за поврзување.

Икона	Објаснување
	BD/DVD Viewing Settings (Поставки за гледање BD/DVD) (страница 37) Прави детални поставки за BD/DVD репродуцирање.
	Parental Control Settings (Поставки за родителска контрола) (страница 38) Прави детални поставки за функцијата Родителска контрола.
	Music Settings (Поставки за музика) (страница 38) Прави детални поставки за репродукција на Super Audio CD.
	System Settings (Системски поставки) (страница 39) Ги прави поставките поврзани со плеерот.
	Network Settings (Мрежни поставки) (страница 40) Прави детални поставки за интернет и мрежа.
	Easy Setup (Лесно поставување) (страница 41) Повторно го пушта [Easy Setup] (Брзото поставување) за да ги направи основните поставки.
	Resetting (Ресетирање) (страница 41) Го ресетира плеерот на фабричките поставки.

Network Update (Мрежно ажурирање)

Изберете [OK] за да го ажурирате софтверот на плеерот преку мрежата.



- Препорачуваме изведба на мрежните ажурирања на приближно секој втор месец.
- За информации околу функциите на ажурирањето, посетете ја следната интернет-страница:
<http://support.sony-europe.com/>

Screen Settings (Поставки на екранот)

3D Output Setting (Поставка за 3D-излез)

Auto (Автоматски): Нормално изберете го ова.

Off (Исклучено): Изберете го ова за да се прикажува целата содржина во 2D.



Ако уживате во 4K/24p 3D содржини, поставете [Off] (Исклучено) во [3D Output Setting] (Поставка за 3D-излез).

TV Screen Size Setting for 3D (Поставка за големина на екранот на телевизорот во 3D)

Ја поставува големината на екранот на телевизор што е компатибилен со 3D.

TV Type (Тип на телевизор)

16:9: Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со голем екран или со телевизор со функција на широк режим.

4:3: Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со екран 4:3 без функција на широк режим.

Screen Format (Формат на екранот)

Full (Целосно): Изберете го ова

кога се поврзувате со телевизор со функција на широк режим. Прикажува слика на екран 4:3 во пропорција на приказ 16:9, дури и на телевизор со голем екран.

Normal (Нормално): Ја менува големината на сликата за да соодветствува со големината на екранот со пропорција на приказ на оригиналната слика.

DVD Aspect Ratio (DVD пропорција на приказ)

Letter Box (Рамка): Прикажува широка слика со црни ленти на врвот и на дното.



Pan & Scan (Панорама): Прикажува слика во полна големина на целиот екран, со скратени страни.



Cinema Conversion Mode (Режим на видео конверзија)

Auto (Автоматски): Нормално изберете го ова. Плеерот автоматски открива дали материјалот е видео или филмска содржина и се префрла на соодветниот метод на конверзија.

Video (Видео): Методот на конверзија кој соодветствува на материјалот според видео содржина секогаш ќе се избира, без разлика на материјалот.

Output Video Format (Излезен видео формат)

HDMI: Нормално изберете [Auto] (Автоматски). Изберете [Original Resolution] (Оригинална резолуција) за излез на снимената резолуција на дискот. Кога резолуцијата е помала од SD-резолуцијата, се зголемува до SD-резолуција.

Video (Видео): Автоматски ја поставува најниската резолуција.

BD-ROM 24p Output (BD-ROM 24p излез)

Auto (Автоматски): Емитува 1080/24p или 4K/24p видео сигнали само ако поврзете телевизор што е компатибилен со 1080/24p или 4K/24p со приклучокот за HDMI OUT.

On (Вклучено): Изберете го ова ако телевизорот е компатибилен со 1080/24p или 4K/24p видео сигнали.

Off (Исклучено): Изберете го ова ако телевизорот не е компатибилен со 1080/24p или 4K/24p видео сигнали.

DVD-ROM 24p Output (Излез за DVD-ROM 24p)

Auto (Автоматски): Емитува 1080/24p или 4K/24p видео сигнали само ако поврзете телевизор што е компатибилен со 1080/24p или 4K/24p со приклучокот за HDMI OUT.

Off (Исклучено): Изберете го ова ако телевизорот не е компатибилен со 1080/24p или 4K/24p видео сигнали.

4K Output (Излез за 4K)

Auto (Автоматски): Автоматски емитува 4K/24p видео сигнали ако поврзете уред што е компатибилен со 4K/24p и ги наместите соодветните поставки во [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p излез) и [DVD-ROM 24p Output] (Излез за DVD-ROM 24p). Емитува и слики и фотографии во 4K/24p ако репродуцирате датотеки со фотографии во 2D.

Off (Исклучено): Ја исклучува функцијата.

YCbCr/RGB (HDMI)

Auto (Автоматски): Автоматски го открива типот на поврзаниот телевизор и се менува на соодветните поставки за боја.

YCbCr (4:2:2): Емитува YCbCr 4:2:2 видео сигнали.

YCbCr (4:4:4): Емитува YCbCr 4:4:4 видео сигнали.

RGB: Емитува RGB видео сигнали.

HDMI Deep Colour Output (HDMI-темелен приказ на бои)

Auto (Автоматски): Нормално изберете го ова.

16bit/12bit/10bit: Емитува 16bit/12bit/10bit видео сигнали кога телевизорот е компатибилен со Темелен приказ на бои.

Off (Исклучено): Изберете го ова кога сликата е нестабилна или бојата изгледа неприродно.

SBM (Super Bit Mapping - Супер мапирање битови)

- On (Вклучено):** Ја измазнува градацијата за видеосигналите од приклучокот HDMI OUT.
- Off (Исклучено):** Изберете го ова кога има нестабилни видео сигнали или неприродна боја.

Pause Mode (Режим на пауза)

- Auto (Автоматски):** Нормално изберете го ова. Динамичните слики се појавуваат без заматување.
- Frame (Кадар):** Прикажува статични слики во висока резолуција.



Audio Settings (Аудио поставки)

Audio (HDMI) (Аудио (HDMI))

- Auto (Автоматски):** Нормално изберете го ова. Емитува аудио сигнали во согласност со статусот на поврзаниот HDMI-уред.
- PCM:** Емитува PCM-сигнали од приклучокот за HDMI OUT.

DSD Output Mode (Режим на DSD-излез)

- On (Вклучено):** Емитува DSD-сигнали од приклучокот за HDMI OUT кога се репродуцира Super Audio CD. Кога е избрано [On] (Вклучено), од другите приклучоци не се емитуваат сигнали.
- Off (Исклучено):** Емитува PCM-сигнали од приклучокот за HDMI OUT кога се репродуцира Super Audio CD.

BD Audio MIX Setting (BD аудио MIX поставки)

- On (Вклучено):** Го емитува аудиото добиено со мешање на интерактивното и секундарното аудио во примарното аудио.
- Off (Исклучено):** Го емитува само примарното аудио. Изберете го ова за емитување на HD-аудио сигнали на аудио/видео засилувач (ресивер).

Dolby Digital / DTS

- Downmix PCM:** Конвертира за да емитува линеарни PCM-сигнали. Изберете го ова кога поврзувате аудио уред без вграден Dolby Digital/DTS-декодер.
- Bitstream (Проток на битови):** Изберете го ова кога поврзувате аудио уред со вграден Dolby Digital/DTS-декодер.

DTS Neo:6

- Cinema (Кино):** Го емитува симулираниот повеќеканален звук од 2 извора преку приклучокот за HDMI OUT во согласност со способноста на поврзаниот канал користејќи го режимот [DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 Кино).
- Music (Музика):** Го емитува симулираниот повеќеканален звук од 2 извора преку приклучокот за HDMI OUT во согласност со способноста на поврзаниот канал користејќи го режимот [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 Музика).
- Off (Исклучено):** Емитува звук со оригиналниот број на канали преку приклучокот HDMI OUT.

Audio DRC (Аудио DRC)

Auto (Автоматски): Репродуцира според динамичкиот опсег дефиниран со дискот (BD-ROM само). Другите дискови се репродуцираат на нивото [On] (Вклучено).

On (Вклучено): Изведува репродукција на стандардно ниво на компресија.

Off (Исклучено): Не работи ниту една компресија. Произведен е подинамичен звук.

Downmix

Surround (Опкружување): Емитува аудио сигнали со ефекти на опкружувањето. Изберете го ова кога поврзвате аудио уред што поддржува Dolby Surround (Pro Logic) или DTS Neo:6.

Stereo (Степео): Емитува аудио сигнали без ефекти на опкружувањето. Изберете го ова кога поврзвате аудио уред што не поддржува Dolby Surround (Pro Logic) или DTS Neo:6.

BD/DVD Viewing Settings (Поставки за гледање BD/DVD)

BD/DVD Menu Language (Јазик на менито на BD/DVD)

Го избира зададениот јазик за менито за BD-ROM или DVD VIDEO.

Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избор на код на јазик) се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови на јазици“ (страница 51).

Audio Language (Јазик за аудио)

Го избира зададениот јазик за песните за BD-ROM или DVD VIDEO. Кога ќе изберете [Original] (Оригинален) се избира јазикот на којшто во дискот му е даден приоритет. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избор на код на јазик) се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови на јазици“ (страница 51).

Subtitle Language (Јазик за превод)

Го избира зададениот јазик за превод за BD-ROM или DVD VIDEO. Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избор на код на јазик) се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови на јазици“ (страница 51).

BD Hybrid Disc Playback Layer (Слој на репродуцирање на BD хибриден диск)

BD: Репродуцира BD слој.

DVD/CD: Репродуцира DVD или CD слој.

BD Internet Connection (BD интернет-врска)

Allow (Дозволи): Нормално изберете го ова.

Do not allow (Не дозволувај):

Забранува интернет-врска.



Parental Control Settings (Поставки за родителска контрола)

Password (Лозинка)

Ја поставува или менува лозинката за функцијата Родителска контрола. Лозинката во дозволува да поставите ограничување на BD-ROM или DVD VIDEO и на интернет видео репродукција. Ако е потребно, можете да направите разлика меѓу нивоата на ограничување за BD-ROM, DVD VIDEO и интернет-видеа.

Parental Control Area Code (Код на област за родителска контрола)

Репродуцирањето на некои BD-ROM, DVD VIDEO или интернет видеа може да се ограничи според географската област. Сцените може да се блокираат или заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири цифри.

BD Parental Control (Родителска контрола за BD)/DVD Parental Control (Родителска контрола за DVD)/Internet Video Parental Control (Родителска контрола за видео преку интернет)

Со поставување на родителската контрола, сцените може да се блокираат или да се заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири цифри.

Internet Video Unrated (Непроценето интернет видео)

Allow (Дозволи): Го дозволува репродуцирањето на нерангирани видеа преку интернет.
Block (Блокирај): Ја блокира репродукцијата на нерангирани видеа преку интернет.

Music Settings (Поставки за музика)

Super Audio CD Playback Layer (Слој на репродукција на CD со супер аудио)

Super Audio CD: Го репродуцира Super Audio CD-слојот.
CD: Го репродуцира CD-слојот.

Super Audio CD Playback Channels (Канали за репродукција на CD со супер аудио)

DSD 2ch (DSD двоканален): Ја репродуцира двоканалната област.

DSD Multi (DSD повеќеканален):

Ја репродуцира повеќеканалната област.



System Settings (Системски поставки)

OSD Language (Јазик за приказ на екранот)

Го избира јазикот на екранот на плеерот.

Dimmer (Придушувач)

Bright (Светло): Силна светлина.

Dark (Темно): Слаба светлина.

Off (Исклучено): Го исклучува осветлувањето за време на репродукција. Слабо осветлување и кога нема репродукција.

Control for HDMI (Контрола за HDMI)

On (Вклучено): Достапни се следните функции на BRAVIA Sync:

–One-Touch Play (Репродукција со еден допир)

–Исклучување на системот

–Следење на јазик

Off (Исклучено): Ја исклучува функцијата.



За детали, погледнете во прирачникот со упатства што е доставен со телевизорот или компонентите. За да ги вклучите функциите на BRAVIA Sync, поврзете го телевизорот со приклучокот за HDMI OUT 1.

HDMI:Linked to TV-off (HDMI:Поврзано со ТВ)

On (Вклучено): Автоматски го исклучува плеерот и компонентите што се компатибилни со HDMI кога поврзаниот телевизор влегува во режимот на подготвеност (BRAVIA Sync).

Off (Исклучено): Ја исклучува функцијата.

AV Separation Output Mode (Излезен режим за раздвојување на аудио/видео)

On (Вклучено): Ги емитува одделно видео сигналите преку приклучокот за HDMI OUT 1 и аудио сигналите преку приклучокот за HDMI OUT 2 .

Off (Исклучено): Ги емитува истовремено видео и аудио сигналите преку приклучокот за HDMI OUT 1 и преку приклучокот за HDMI OUT 2 .

Quick Start Mode (Режим за брз почеток)

On (Вклучено): Го скратува времето на почеток при вклучувањето на плеерот.

Off (Исклучено): Ја намалува потрошувачката на струја.

Auto Standby (Автоматски подготвено)

On (Вклучено): Автоматски се враќа во режимот на подготвеност ако подолго од 30 минути не се притисне ниту едно копче.

Off (Исклучено): Ја исклучува функцијата.

Auto Display (Автоматски приказ)

On (Вклучено): Автоматски прикажува информација на екранот кога ги менувате насловите за гледање, режимите на сликата, аудио сигналите итн.

Off (Исклучено): Прикажува информации само кога ќе притиснете DISPLAY.

Screen Saver (Заштитник на екранот)

On (Вклучено): Ја вклучува функцијата заштитник на екранот. Сликата на заштитникот на екранот се појавува кога не го користите плеерот повеќе од 10 минути додека е прикажан приказ на екранот.

Off (Исклучено): Ја исклучува функцијата.

Software Update Notification (Известување за ажурирање на софтверот)

On (Вклучено): Го поставува плеерот да ве информира за поновите верзии на софтверот (страница 34).

Off (Исклучено): Ја исклучува функцијата.

Gracenote Settings (Поставки на Gracenote)

Auto (Автоматски): Автоматски ги презема информациите за дискот кога репродуцирањето на дискот ќе прекине. Поврзете се со мрежата за да преземате.

Manual (Рачно): Ги презема информациите за дискот кога е означено [Video Search] (Пребарување на видео) или [Music Search] (Пребарување на музика).

System Information (Информации за системот)

Ги прикажува информациите за верзијата на софтверот на плеерот и MAC-адресата.

Software License Information (Информации за лиценцата на софтверот)

Ги прикажува информациите за лиценцата на софтверот.

Network Settings (Мрежни поставки)

Internet Settings (Интернет-поставки)

Однапред поврзете го плеерот со мрежата. За детали, видете „Чекор 2: Подготовка за мрежно поврзување“ (страница 18).

Wired Setup (Поставки за жично поврзување): Изберете го ова

кога поврзувате широкопојасен рутер користејќи LAN-кабел.

Wireless Setup(built-in) (Безжични поставки (вградени)): Изберете го ова кога за поврзување со безжичната мрежа го користите безжичниот LAN што е вграден во плеерот.

View Network Status (Проверка на статусот на мрежата): Го прикажува тековниот статус на мрежата.



За повеќе детали, посетете ја следната интернет-страница и погледнете ги содржините во најчесто поставуваните прашања:

За потрошувачите во европските земји
<http://support.sony-europe.com/>

Network Connection Diagnostics (Дијагностика на мрежната врска)

Можете да направите мрежна дијагностика за да проверите дали мрежната врска е правилно направена.

Connection Server Settings (Поставки за серверот за поврзување)

Поставува дали да се прикаже поврзаниот сервер.

Renderer Set-up (Поставки на изведувач)

Automatic Access Permission (Дозвола за автоматски пристап):
Поставува дали да се дозволи автоматски пристап од ново откриен производ што е компатибилен со DLNA-контролорот.

Renderer Name (Има на изведувач):
Го прикажува името на плеерот како наведено на другите DLNA-производи во мрежата.

Renderer Access Control (Контрола за пристап на изведувач)

Прикажува список со производи што се компатибилни со DLNA-контролорот и поставува дали секој од производите е достапен преку овој плеер.

PARTY Auto Start (Автоматско вклучување на PARTY)

On (Вклучено): Започнува PARTY или се придружува кон постојна PARTY на барање на мрежниот производ што е компатибилен со функцијата PARTY STREAMING.
Off (Исклучено): Ја исклучува функцијата.

Media Remote Device Registration (Регистрација на далечински уред за медиуми)

Го регистрира вашиот „Media Remote (Далечински уред за медиуми)“-уред.

Registered Media Remote Devices (Регистрирани далечински уреди за медиуми)

Прикажува список со регистрирани „Media Remote (Далечински уред за медиуми)“-уреди.

Remote Start (Далечински почеток)

On (Вклучено): Дозволува вклучување на системот од уред за „Далечински медиуми“.
Off (Исклучено): Ја исклучува функцијата.



Easy Setup (Лесно поставување)

Easy Initial Settings (Лесни првични поставки)

Вклучува [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки) за да ги направи основните поставки. Следете ги упатствата на екранот.

Easy Network Settings (Лесни мрежни поставки)

Вклучува [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) за да ги направи основните мрежни поставки. Следете ги упатствата на екранот.



Resetting (Ресетирање)

Reset to Factory Default Settings (Ресетирај на фабрички стандардни поставки)

Можете да ги ресетирате поставките на плеерот на стандардните фабрички вредности со избирање на групата поставки. Сите поставки во групата ќе бидат ресетирани.

Initialize Personal Information (Постави лични информации)

Можете да ги избришете вашите лични информации складирани во плеерот.

Решавање проблеми

Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите плеерот, користете го ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате поправки. Ако кој било проблем продолжи, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

Слика

Нема слика или сликата не се емитува правилно.

- ➔ Проверете дали сите кабли се безбедно поврзани (страница 15).
- ➔ Префрлете го изборот за влез на телевизорот да го прикажува сигналот од плеерот.
- ➔ Поставете ја резолуцијата на излезот за видео на најниска резолуција притискајќи на **■** на плеерот подолго од 10 минути.
- ➔ За HDMI-врските, пробајте го следново: ①Исклучете го плеерот и повторно вклучете го. ②Исклучете ја поврзаната опрема и повторно вклучете ја. ③Исклучете го и повторно поврзете го кабелот за HDMI.
- ➔ Приклучокот за HDMI OUT е поврзан на DVI-уред што не ја поддржува технологијата за заштита на авторските права.
- ➔ За HDMI-врските, проверете ги поставките [Output Video Format] (Излезен видео формат) во поставувањето за [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 35).

- ➔ Кога се емитуваат и аналогните сигнали, поставете ги опциите [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p излез) или [DVD-ROM 24p Output] (Излез за DVD-ROM 24p) на [Off] (Исклучено) во поставувањето за [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 35).
- ➔ За BD-ROM, проверете ја поставката [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p излез) во поставувањето за [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 35).

Јазикот на екранот се менува автоматски кога ќе се поврзе приклучокот за HDMI OUT.

- ➔ Кога [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е поставено на [On] (Вклучено) (страница 39), јазикот на екранот се менува автоматски во согласност со поставката за јазик на поврзаниот телевизор (ако ја смените поставката на телевизорот, итн.).

Sound (Звук)

Нема звук или звукот не се емитува правилно.

- ➔ Проверете дали сите кабли се безбедно поврзани (страница 15).
- ➔ Префрлете го избирачот за влез на вашиот аудио/видео засилувач (ресивер) така што аудио сигналите од плеерот се емитуваат од вашиот аудио/видео засилувач (ресивер).
- ➔ Ако аудио сигналот не доаѓа од приклучокот DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT, проверете ги поставките за аудио (страница 36).

- ➔ За HDMI-врските, пробајте го следново: ①Исклучете го плеерот и повторно вклучете го. ②Исклучете ја поврзаната опрема и повторно вклучете ја. ③Исклучете го и повторно поврзете го кабелот за HDMI.
- ➔ За HDMI-врски, ако плеерот е поврзан со телевизор преку аудио/видео засилувач (ресивер), пробајте да го поврзете кабелот за HDMI директно со телевизорот. Погледнете и во прирачникот со упатства што е доставен со аудио/видео засилувачот (ресиверот).
- ➔ Не се емитува звук ако го поврзете аудио/видео засилувачот со приклучокот за HDMI OUT 1 и го поставите [AV Separation Output Mode] (Излезен режим за раздвојување на аудио/видео) на [On] (Вклучено) (страница 39). Поставете ја опцијата [AV Separation Output Mode] (Излезен режим за раздвојување на аудио/видео) на [Off] (исклучено) или поврзете го аудио/видео засилувачот со приклучокот за HDMI OUT 2 (Видете „За режимот за раздвојување на аудио/видео“ (страница 17)).
- ➔ Приклучокот за HDMI OUT е поврзан со DVI-уред. (Приклучоците за DVI не прифаќаат аудио сигнали.)
- ➔ Уредот што е поврзан на приклучокот за HDMI OUT не го поддржува аудио форматот на плеерот. Проверете ги аудио поставките (страница 36).

Аудиото во HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio, and DTS-HD Master Audio) не се емитува со проток на битови.

- ➔ Поставете [BD Audio MIX Setting] (BD аудио MIX поставки) на [Off] (Исклучено) во поставувањето за [Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 36).
- ➔ Проверете дали поврзаниот аудио/видео засилувач (ресивер) е компатибилен со секој формат на аудио во HD.

Интерактивното аудио не е излез.

- ➔ Поставете [BD Audio MIX Setting] (BD аудио MIX поставки) на [On] (Вклучено) во поставувањето за [Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 36).

Диск

Дискот не се репродуцира.

- ➔ Дискот е извалкан или накривен.
- ➔ Дискот е свртен наопаку. Вметнете го дискот со страната за репродукција свртена надолу.
- ➔ Дискот има формат што овој плеер не може да го репродуцира (страница 48).
- ➔ Плеерот не може да репродуцира снимен диск кој не е правилно финализиран.
- ➔ Кодот за областа на BD или DVD не соодветствува со плеерот.

USB-уред

Плеерот не открива USB-уред што е поврзан на него.

- ➔ Осигурете се дека USB-уредот е безбедно поврзан со приклучокот за USB.
- ➔ Проверете дали USB-уредот или кабелот е оштетен.
- ➔ Проверете дали USB-уредот е вклучен.
- ➔ Ако USB-уредот е поврзан преку USB-центар, поврзете го USB-уредот директно со плеерот.

SEN (Sony Entertainment Network)

Сликата/звукот се лоши/приказот на определени програми е со загуба на детали, особено за време на брзо движење или темни сцени.

- ➔ Квалитетот на сликата/звукот може да е лош во зависност од снабдувачите на интернет-содржина.
- ➔ Квалитетот на сликата/звукот може да се подобри со промена на брзината на врската. Препорачуваме брзина на врската од барем 2,5 Mbps за видео со стандардна дефиниција (10 Mbps за видео со висока дефиниција).
- ➔ Сите видео записи нема да содржат звук.

Сликата е мала.

- ➔ Притиснете **↑** за да зумирате.

Скупе (Скајп)

Има сериозен шум или бучава.

- ➔ Намалете ја јачината на звукот на поврзаниот телевизор.
- ➔ Поместете ја веб-камерата со микрофонот подалеку од звучниците на поврзаниот телевизор.

Мрежна врска

Плеерот не може да се поврзе со мрежата.

- ➔ Проверете ги мрежната врска (страница 18) и мрежните поставки (страница 40).

Можете да го поврзете компјутерот со интернет откако ќе поставите [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Заштитена поставка за Wi-Fi (WPS)).

- ➔ Безжичните поставки на рутерот можат да се сменат автоматски ако ја користите функцијата Wi-Fi Protected Setup (Заштитена поставка за Wi-Fi) пред да ги прилагодите поставките на рутерот. Во тој случај, соодветно сменете ги безжичните поставки на компјутерот.

Не можете да го поврзете плеерот со рутерот за безжичен LAN.

- ➔ Проверете дали е поврзан рутерот за безжичен LAN.
- ➔ Во зависност од средината на опкружувањето, како на пример, материјалот на сидот, условите на прием на радио бранови или пречките помеѓу плеерот и рутерот за безжичен LAN, можното растојание за комуникација може да биде скратено. Поместете го плеерот и рутерот за безжичен LAN поблиску еден до друг.

➔ Уредите што користат појас на фреквенција од 2,4 GHz, како што се микробрановата печка, Bluetooth или дигиталниот безжичен уред, може да ја попречат комуникацијата. Поместете го плеерот подалеку од такви апарати или исклучете ги тие апарати.

Саканиот безжичен рутер не се прикажува во списокот со безжични мрежи.

➔ Притиснете RETURN за да се вратите на претходниот екран и повторно обидете се со [Wireless Setup(built-in)] (Безжични поставки (вградени)). Ако саканиот безжичен рутер сè уште не се открива, изберете [Manual registration] (Рачна регистрација).

Кога го вклучувате уредот на екранот се појавува пораката [A new software version is available] (Достапна е нова верзија на софтверот). [Please go to the „Setup“ section of the menu and select „Network update“ to perform the update] (Одете до делот „Setup“ (Поставки) на менито и изберете „Network update“ (Мрежно ажурирање) за да го изведете ажурирањето).

➔ Видете „Network Update (Мрежно ажурирање)“ (страница 34) за да го ажурирате плеерот со понова верзија на софтверот.

Не можете да ја вклучите функцијата PARTY STREAMING.

➔ Проверете дали [PARTY Auto Start] (Автоматско вклучување на PARTY) е поставено на [On] (Вклучено) во [Network Settings] (Мрежни поставки) (страница 41).

„Control for HDMI (Контрола за HDMI)“ (BRAVIA Sync)

Функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) не работи (BRAVIA Sync).

- ➔ Проверете дали телевизорот е поврзан со приклучокот за HDMI OUT 1. Ако телевизорот е поврзан со приклучокот за HDMI OUT 2, опцијата BRAVIA Sync е исклучена.
- ➔ Проверете дали [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е поставено на [On] (Вклучено) (страница 39).
- ➔ Ако ја смените HDMI-врската, исклучете го плеерот и повторно вклучете го.
- ➔ Ако снима струја, поставете ја опцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [Off] (Исклучено), потоа поставете ја опцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 39).
- ➔ Проверете го следното и осврнете се прирачникот со упатства за што е доставено со компонентата.
- поврзаната компонента е компатибилна со функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI).
 - поставката на поврзаната компонента за функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е точна.

- ➔ Кога ќе го поврзете плеерот со телевизор преку аудио/видео засилувач (ресивер),
- ако аудио/видео засилувачот не е компатибилен со функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI), можеби ќе можете да го контролирате телевизорот од плеерот.
 - ако ја промените HDMI-врската, исклучете и повторно вклучите го главниот довод или ако снема струја, пробајте го следново:
①Префрлете го избирачот за влез аудио/видео засилувачот (ресиверот) така што сликата од плеерот ќе се појави на екранот на телевизорот. ②Поставете [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [Off] (Исклучено), потоа поставете [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 39). Погледнете во прирачникот со упатства што е доставен со аудио/видео засилувачот (ресиверот).

Функцијата System Power-Off (Исклучување на системот) не работи (BRAVIA Sync).

- ➔ Проверете дали [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) и [HDMI:Linked to TV-off] (HDMI:Поврзано со ТВ) се поставени на [On] (Вклучено) (страница 39).

Друго

Репродукцијата не започнува од почетокот на содржината.


- ➔ Притиснете OPTIONS и изберете [Play from start] (Репродуцирај од почеток).

Репродуцирањето не продолжува од местото на прекин, каде што последен пат сте го прекинале репродукцирањето.




- ➔ Местото на прекин може да се избрише од меморијата во зависност од дискот кога
- го отворате носачот на дискот.
 - го исклучувате USB-уредот.
 - репродукцирате друга содржина.
 - го исклучувате плеерот.

Дискот не се отвора и на екранот на предниот панел се појавува „LOCK“ или „D ON“.

- ➔ Кога се појавува „LOCK“, плеерот е заклучен. За да ја откажете функцијата Child Lock (Забрана за деца), држете на ► на плеерот додека на екранот на предниот панел не се појави „UNLOCK“ (страница 10).
- ➔ Кога ќе се појави „D ON“, контактирајте со вашиот продавач на Sony или со локален овластен сервис за Sony.

Носачот на дискот не се отвора и не можете да го извадите дискот дури и откако ќе притиснете .


➔ Обидете се со следното:

- 1 Притискајте на  и  на плеерот подолго од 10 секунди, додека носачот не се отвори.
- 2 Отстранете го дискот.
- 3 Кога на екранот на предниот панел ќе се појави „OPEN“, притискајте на  на плеерот повеќе од 10 секунди, додека плеерот не се исклучи.

На екранот на предниот панел се појавува „Ехххх“ или „ТЕМР“.

- ➔ Кога ќе се појави „Ехххх“, контактирајте со најблискиот продавач на Sony или со локален овластен сервис за Sony и дадете им го кодот на грешката.
- ➔ Кога ќе се појави „ТЕМР“, обидете се со следното: 1 Проверете дека отворите за вентилација на задната страна на плеерот не се блокирани.
- 2 Поставете го плеерот на локација со соодветна вентилација за да спречите зголемување на топлина во плеерот.

Плеерот не реагира на ниту едно копче.

- ➔ Има кондензирана влага внатре во плеерот (страница 3).
- ➔ Држете на  на плеерот повеќе од 10 секунди, додека не се исклучат индикаторите на предниот панел. Ако плеерот не реагира на ниту едно копче, исклучете и повторно вклучете го во електричната мрежа.

Спецификации

Систем

Ласер: Ласер од полупроводник

Влезови и излези

(Име на приклучокот:

Тип на приклучокот/Излезно ниво/
Импеданца на оптоварување)

LINE OUT R-AUDIO-L:

Фоно-приклучок/2 Vrms/10 килооми

DIGITAL OUT (OPTICAL):

Приклучок за оптички излез/-18 dBm
(бранова должина 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Фоно-приклучок/0,5 Vp-p/75 оми

HDMI OUT:

HDMI 19-игли, стандарден
приклучок

LINE OUT VIDEO:

Фоно-приклучок/1,0 Vp-p/75 оми

LAN (100):

100BASE-TX-терминал

USB:

Приклучок за USB, Тип А,
(За поврзување USB-меморија, читач
на мемориска картичка, дигитален
фотоапарат и дигитален фотоапарат)

Безжично

Стандард за безжичен LAN:

IEEE802.11b/g/n

Појас на фреквенција:

2,4 GHz појас: Канали 1-13

Модулација:

DS-SS-модем и OFDM-модем

Општо

Побарувања за напојување:

220-240 V AC, 50/60 Hz

Потрошувачка на струја:

21 W

Димензии (прибл.):

430 mm × 193 mm × 42 mm
(ширина/длабочина/висина)

вклучително и испакнатите делови

Маса (прибл.):

1,9 kg

Работна температура:

5 °C до 35 °C

Работна влажност:

25 % до 80 %

Доставена дополнителна опрема

Далечински управувач
(далечинско) (1)

Батерии R6 (големина AA) (2)

Спецификациите и дизајнот се подложни на промена без известување.

Дискови што се репродуцираат

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (Music CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

^{*1} Бидејќи Blu-ray Disc спецификациите се нови и се развиваат, некои дискови може да не се репродуцираат во зависност од типот и верзијата на дискот.

Аудио излезот се разликува во зависност од изворот, поврзаниот приклучок за излез и избраните аудио поставки.

^{*2} BD-RE: Вер. 2,1

BD-R: Вер. 1.1, 1.2, 1.3 вклучувајќи органски пигментен тип на BD-R (LTH тип)
BD-R дисковите што се снимени на компјутер не може да се репродуцираат ако постскриптите може да се снимаат.

^{*3} CD или DVD дискот нема да се репродуцира ако не е правилно уреден. За повеќе информации, погледнете го прирачникот со упатства, даден со уредот за снимање.

Дискови што не може да се репродуцираат

- BD со кертриџ
- BDXL
- DVD-RAM

- HD DVD
- DVD аудио дискови
- PHOTO CD
- Делот со податоци на CD-екстра
- Супер VCD
- Страната со аудио материјал на DualDiscs (Двојни дискови)

Забелешка за дисковите

Овој производ е дизајниран да репродуцира дискови кои се усогласени со стандардот за компактен диск (CD). Двојните дискови и некои од музичките дискови што се кодирани со технологиите за заштита на авторските права не соодветствуваат со стандардот за компактен диск (CD), затоа овој производ можеби нема да може да ги репродуцира.


Забелешка за управување со репродукцијата на BD/DVD


Некои операции на репродуцирање на BD/DVD може намерно да се поставени од софтверските производители. Бидејќи плеерот репродуцира BD/DVD според содржината на дискот којашто ја дизајнирале производителите на софтверот, некои одлики за репродукцијата нема да бидат достапни.

Забелешка за BD/DVD со двоен слој

Сликата и звукот на репродукцијата може веднаш да се прекинат кога ќе се менуваат слоевите.

Код на областа (BD-ROM/DVD VIDEO само)

Вашиот плеер на заднината на единицата има испечатен код на областа и ќе репродуцира само BD-ROM/DVD VIDEO дискови што се означени со идентични кодови на областа или 



— Код на областа

Типови датотеки кои се репродуцираат

Video (Видео)

Формат на датотеката	Наставки
MPEG-1 Video/PS ^{*1*2} MPEG-2 Video/PS, TS ^{*1*3}	„.mpg“, „.mpeg“, „.m2ts“, „.mts“
MPEG-4 AVC ^{*1*2}	„.mkv“, „.mp4“, „.m4v“, „.m2ts“, „.mts“
WMV9 ^{*1*2}	„.wmv“, „.asf“
AVCHD ^{*2*4}	*5
Xvid	„.avi“

Music (Музика)

Формат на датотеката	Наставки
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3“
AAC/HE-AAC ^{*1*2*6}	„.m4a“
WMA9-стандард ^{*1*2*6}	„.wma“
LPCM	„.wav“

Photo (Фотографија)

Формат на датотеката	Наставки
JPEG	„.jpg“, „.jpeg“
PNG	„.png“ ^{*7}
GIF	„.gif“ ^{*7}
MPO	„.mpo“ ^{*8}

*1 Плеерот не репродуцира кодирани датотеки, како на пример DRM.

*2 Плеерот не репродуцира датотека со овој формат на DLNA-сервер.

*3 На DLNA-сервер плеерот може да репродуцира само видео со стандардна резолуција.

*4 Плеерот може да го репродуцира форматот AVCHD Ver. 2.0 (AVCHD 3D/Progressive).

*5 Плеерот репродуцира датотеки во форматот AVCHD кои се снимени на дигитална видео камера, итн. Дисковите во форматот AVCHD нема да се репродуцираат ако не се правилно финализираат.

*6 Плеерот не репродуцира кодирани датотеки, како на пример Lossless.

*7 Плеерот не репродуцира анимирани PNG-датотеки или анимирани GIF-датотеки.

*8 За MPO-датотеки што не се 3D, ќе се прикажат клучната слика или првата слика.



- Некои датотеки може да не се репродуцираат во зависност од форматот на датотеката, кодирањето на датотеката, условот на снимање или состојбата на DLNA-серверот.
- Некои датотеки што се снимени или уредувани на компјутер може да не се репродуцираат.
- Плеерот може да ги препознае следниве датотеки или папки на BD, DVD, CD и USB-уредите:
 - до папки во 9-тиот слој, вклучително и основната папка
 - до 500 датотеки/папки во еден слој
- Плеерот може да ги препознае препознае следните датотеки или папки складирани во DLNA-серверот:
 - до папки во 19-тиот слој
 - до 999 датотеки/папки во еден слој
- Некои USB-уреди може да не работат со овој плеер.
- Плеерот може да препознае уреди со класа за масовно складирање (MSC) (како што се флеш меморија или HDD), уреди од класата за фотографирање со мирна слика (SICD) и тастатури со 101-тастер.
- За да се избегне расипување или оштетување на податоците на USB-меморијата, исклучете го плеерот кога ја поврзвате или отстранувате USB-меморијата или другите уреди.
- Плеерот може да не репродуцира беспрекорно видео датотеки со голема бит-стапка на DATA CD. Се препорачува таквите датотеки да се репродуцираат користејќи DATA DVD или DATA BD.

За безбедноста на безжичен LAN

Бидејќи комуницирањето преку функцијата за безжичен LAN е воспоставено со радиобранови, безжичниот сигнал може да биде подложен на пресретнување. За заштитување на безжичната комуникација, овој плеер поддржува различни безбедносни функции. Осигурете се дека правилно ќе ги конфигурирате безбедносните поставки соодветно на вашата мрежна средина.

◆ Без безбедност

Иако лесно можете да ги извршите поставките, секој може да ја пресретне безжичната комуникација или да навлезе во вашата безжична мрежа, дури и без современи алатки. Имајте предвид дека има ризик од неовластен пристап или пресретнување на податоци.

◆ WEP

WEP применува безбедност на комуникации за да спречи надворешни лица да ја пресретнат комуникацијата или да навлезат во вашата безжична мрежа. WEP е наследна безбедносна технологија којашто овозможува да се поврзат постари уреди што не поддржуваат TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP е безбедносна технологија развиена за да ги поправи недостатоците на WEP. TKIP гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES е безбедносна технологија која користи напреден безбедносен метод што е поинаков од WEP и TKIP. AES гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP или TKIP.

Забелешки за дисковите

- За да го одржите дискот чист, држете го дискот за неговите краеве. Не допирајте ја површината. Прашината, отпечатоците од прсти или гребнатинките на дискот можат да предизвикаат дефект.



- Не изложувајте го дискот на директна сончева светлина или на топлотни извори како што се каналите за топол воздух или не оставајте го во автомобил паркиран на директна сончева светлина бидејќи температурата во автомобилот може значително да се зголеми.
- По репродуцирањето, ставете го дискот во неговото пакување.
- Исчистете го дискот со материјал за чистење. Бришете го дискот од центарот кон надвор.



- Не користете растворувачи како што е бензин, разредувач, комерцијално достапни средства за чистење на дискови/леки или антистатичен спреј наменет за винил LP.
- Ако сте ја испечатиле ознаката на дискот, исушете ја истата пред репродукција.
- Не користете ги следниве дискови.
 - Диск за чистење леки.
 - Диск со нестандартен облик (на пр. картичка, срце).
 - Диск на кој има ознака или лепенка.
 - Диск што има целофанска лента или лепенка.
- Не изменувајте ја површината на страната за репродукција на дискот за да ги отстраните гребнатинките.

Броеви за кодови за телевизори што може да се контролираат

Додека држите на -TV- I/⏻, внесете го кодот за телевизорот што го дава производителот користејќи ги копчињата со броеви.

Ако се наведени повеќе кодови, внесувајте еден по еден додека не го најдете оној што функционира со телевизорот.

Производител	Број за код
Sony	01 (зададено)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Список со кодови на јазици

За детали, видете „BD/DVD Viewing Settings (Поставки за гледање BD/DVD)“ (страница 37).

Правописот на јазикот соодветствува со ISO 639: 1988 (E/F) стандардот.

Код	Јазик	Код	Јазик
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton

Код	Јазик	Код	Јазик
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali

Код	Јазик		
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	не е одредено		

Parental control/area code (Код на областа за родителска контрола)

За детали, видете „Parental Control Area Code (Код на областа за родителска контрола)“ (страница 38).

Код	Област		
2047	Австралија	2046	Австрија
2044	Аргентина	2057	Белгија
2070	Бразил	2109	Германија
2200	Грција	2115	Данска
2248	Индија	2238	Индонезија
2239	Ирска	2254	Италија
2276	Јапонија	2092	Кина
2093	Колумбија	2304	Кореја
2333	Луксембург	2363	Малезија
2362	Мексико	2390	Нов Зеланд
2379	Норвешка	2184	Обединетото Кралство
2427	Пакистан	2428	Полска
2436	Португалија	2489	Русија
2501	Сингапур	2543	Тајван
2528	Тајланд	2424	Филипини
2165	Финска	2174	Франција
2376	Холандија	2219	Хонг Конг
2090	Чиле	2086	Швајцарија
2499	Шведска	2149	Шпанија

Индекс

Нумерички

3D 12, 21

3D Output Setting

(Поставка за

3D-излез) 34

4K Output

(Излез за 4K) 35

A-Z

AUDIO 12

Audio Settings

(Аудио поставки) 36

Auto Standby

(Автоматски
подготвено) 39

BD/DVD Viewing

Settings (Поставки за
гледање BD/DVD) 37

BD-LIVE 20

BD-R 48

BD-RE 48

Bitstream (Проток
на битови) 43

Blu-ray Disc 48

BONUSVIEW 20

BRAVIA Sync 45

CD 48

Child Lock (Забрана
за деца) 10, 46

Control for HDMI

(Контрола за
HDMI) 39, 45

Deep Colour (Темелен
приказ на бои) 35

Dimmer

(Придушувач) 39

DLNA 23, 40, 41

Dolby Digital 36

DSD Output Mode

(Режим на DSD-
излез) 36

DTS 36

DVD 48

Easy Setup (Лесно
поставување) 19, 41

Gracenote 24

Gracenote Settings

(Поставки на
Gracenote) 40

HDMI 35, 36

HOME 13, 33

Internet Browser

(Прелистувач на
интернет) 28

IP Content NR Pro (IP-
содржина НР Про) 26

MAC-адреса 40

Music Settings

(Поставки за
музика) 38

Network Settings

(Мрежни
поставки) 40

Network Update

(Мрежно
ажурирање) 34

OPTIONS 13

OSD Language

(Јазик за приказ
на екранот) 39

Parental Control

Settings (Поставки
за родителска

контрола) 38

PARTY

STREAMING 23

POP UP/MENU 13

Quick Start Mode

(Режим за брз
почеток) 39

Resetting

(Ресетирање) 41

Resume

(Продолжи) 13, 46

Screen Settings

(Поставки на
екранот) 34

SEN 13, 22

Setup

(Поставување) 33

Skype (Скајп) 30

SUBTITLE 12

System Settings

(Системски
поставки) 39

TOP MENU 13

TV Screen Size Setting

for 3D (Поставка за
големина на екранот
на телевизорот во
3D) 34

TV Type (Тип на
телевизор) 34

USB 22

WEP 50

WPA2-PSK (AES) 50

WPA2-PSK (TKIP) 50

WPA-PSK (AES) 50

WPA-PSK (TKIP) 50

A

Ажурирање 34
Ажурирање на
софтверот 34, 40

Д

Далечински
управувач 12
Дискови што се
репродуцираат 48

И

Информации за
репродукција 21

К

Код на областа 48
Копчиња во боја 12

П

Поврзување
Network (Мрежа) 18
Аудио/видео
засилувач
(ресивер) 16
Телевизор 15
Почетно мени 33
Приказ 13

Р

Ресетирање на
плеерот 41
Решавање
проблеми 42
Родителска
контрола 38

С

Содржина од
интернет 22

Софтверот на овој плеер во иднина може да биде ажуриран. За информации за достапните ажурирања и најновите упатства за работа, посетете ја следната интернет-страница:

За потрошувачите во европските земји

<http://support.sony-europe.com/>



За да пронајдете корисни совети и информации за производите и услугите на Sony, посетете ја страницата: www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

Печатено на хартија составена од 70% или повеќе рециклиран материјал, со мастило базирано на масло без VOC (Volatile Organic Compound - Испарливо органско соединение).

4-418-507-11(2) (MK)

